

# ФАКТИТЕ ЗА ВОЕНИОТ В

Од извештаите на тајните служби, на Владата во Берлин ѝ било познато дека во Македонија се активни луѓето од албанската политичка ложа на Косово. Имено, во еден извештај се спомнува дека соучесници на ОНА во 2001 година во Македонија се Хашим Тачи и Рамуш Харадинај, како логистика и како снабдувачи со оружје на одредите на Али Ахмети. Во одредени случаи тие дури и давале наредби какви акции да се преземаат во Тетовско и во Скопско. Лицето кое ги набавувало парите е човек кој учествувал и на преговорите во Рамбује како преговарач - Џавит Алити. Тој собирал пари и пред да почне војната на Косово.

Пишува:  
Мишко ТАЛЕСКИ

**З**а да не изгледа како очигледен виновник и злосторник за македонската драма, ОВК расчисти со своите истурени позиции во Тетово и во Тетовско и се повлече на планинските точ-

за големоалбанска држава. Георгиевски како премиер на македонската широка владина коалиција ја употреби националната карта за разврска на македонската криза, обвинувајќи го Западот за пристрастност и за албанска наклонетост. Меѓународната заедница лошо ја разбра оваа порака и го маргинализира како преговарач. Како и

## КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Неспорно е дека борците на ОВК беа обучувани од американски и од британски инструктори во албански кампови во Косово, Албанија и во северна Македонија, за да бидат користени против режимот на тогашниот претседател Слободан Милошевиќ. Никој подобро од ЦИА не ги знае вистинските покровители и директни поддржувачи на таа епизода од балканските случувања. Никој не ја знае командната структура на ОВК и нејзините финансирери и добавувачи на оружје подобро од оваа организација. Таа подолго време ја држеше под контрола албанската тајна служба. Кога во февруари 2001 година паравојниците на ОВК од Косово ги поттикнаа граничните инциденти, мировниците на КФОР тврдеа дека не станува збор за никаква посериозна опасност. Тогаш македонски-

от премиер Љубчо Георгиевски обвини дека Западот ги задржува клучните информации и податоци за планирањето на терористичките акции во Македонија. Германскиот министер за одбрана Рудолф Шарпинг им се пожалил на своите пријатели дека меѓународната заедница не дејствува доследно и според однапред договореното меѓу сојузниците. Всушност, на почетокот германските војници во Македонија стоеја меѓу два огна. Тие набрзина го евакуираа своето депо во Тетово, тогаш кога касарната се најде во вкрстен оган меѓу ОВК и македонската војска.

Грешката на КФОР се наоѓа токму во фактот што тој дозволи по влегувањето на меѓународните трупи на Косово да исчезнат илјадници пушки, пиштоли и минофрлачи. Германските војници кои цврсто дејствуваа против припадниците на ОВК кои, пак, носеа оружје и покрај забраната, подоцна беа скротени од нивните претпоставени. "Тоа не е во согласност со политиката на НАТО", беше краткиот коментар на германските командири. Поранешниот врховен командант на ОВК, Хашим Тачи, неколку илјади свои борци стави во т.н. Косовски заштитен корпус, кој требаше да биде некаква организација за техничка помош официјално наменета за да

ки. И почнаа политичките барања од униформирани типови. Некој од надвор ги посветува дека концептот за присвојување туѓи територии нема да даде резултати, па се преориентираа во борба за поголеми човекови права. Всушност, тоа е првиот чекор за да дојдат до териториите кои ги сметаа за албански. Прво, преку наметната еднаквост на сите национални групи во Македонија, потоа де факто поделба на државата и доаѓање до целта

да е, најголемата одговорност за македонската воена криза од 2001 година прво ја сноси ОВК како водач на екстремистите и меѓународната заедница со својата премногу лабава позиција кон спроведувачите на теророт. Замислете, државата Република Македонија беше ставена на исто рамниште со разбојниците, нејзините безбедносни сили беа пропорционално редуцирани во дејствијата согласно активностите на паравојската.

МЕЃУ ЕВРОПЕЛЦИТЕ ДОЛГО ВРЕМЕ БЕШЕ ПРИСУТНА ИРИТИРАНОСТА ПОРАДИ СОМНИТЕЛНИТЕ АКЦИИ КОИ СЕ СПРОВЕДУВАА НА БАЛКАНОТ. ДЕНЕС Е ФАКТ ДЕКА КУМОТ И ТВОРЕЦОТ НА ОВК ЈА ДЕЛИ ОДГОВОРНОСТА ЗА СУДИРОТ МЕЃУ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ, ОДНОСНО МЕЃУ НИВНИТЕ ПОЛИТИЧКО-ПАРОВОЕНИ СВИТИ. ВО 2001 ГОДИНА ЕВРОПА НЕМО ЈА НАБЉУДУВАШЕ СОСТОЈБАТА ВО СВОЕТО ПРЕДВОРЈЕ. ТОА БЕШЕ ПЕРИОД НА НАПЛИВ НА ЕТНИЧКИ И НА НАЦИОНАЛНИ ЕМОЦИИ. ПО ЕДНОДЕЦЕНСКИТЕ ВОЈНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА РАЗГРАДБА, КОИ ОДЗЕДОА ПОВЕЌЕ ОД 300.000 ЖИВОТИ, ОАЗАТА НА МИРОТ, КАКО ШТО МНОГУМИНА ЈА НАРЕКУВАА МАКЕДОНИЈА, ГО ДОЖИВЕА ИСТИОТ СИНДРОМ КАКО И ДРУГИТЕ ЈУ РЕПУБЛИКИ.

## ИОР НЕ СЕ ЗАБОРАВААТ



помогне во поправките на уништените објекти во Покраината. Германскиот командант, Клаус Рајнхард попусти предупредуваше на нови акции на ОВК. Подоцна тој се жалеше дека дипломатите, политичарите и, пред сè, врховниот командант на НАТО за Европа, генералот Весли Кларк, редовно ги отфрлале предупредувањата од главниот штаб на КФОР во Приштина. Уште на почетокот на декември 1999 година, кога мировните сили на Алијансата ни половина од времето не беа присутни на Косово, извидувачките патроли на КФОР во Прешевската долина забележале сомнителни млади Косовари подготвени да создаваат тензии и напнатост. Инаку, оваа зона ѝ припаѓа на т.н. копнена зона на безбедност, демилитаризирана тампон зона меѓу Србија и Косово. Поради слабото набљудување на главните сообраќајни патни насоки, со текот на времето оваа област

им стана трговски центар на трговците со дрога, оружје и млади жени, кој го контролираа ОВК и мафијата. Таканаречената ОВПМБ набрзо ги окупираше селата, го истера српското население од нив и повика на спојување на оваа област со Косово.

## ПОЛИТИЧКА ЛОЖА

Попусто командантот Рајнхард ги повикуваше меѓународните сили да дејствуваат помокно против узурпаторите на мирот и безбедноста во тој регион. Често пати врховниот командант Весли Кларк едноставно прашуваше - "А, каде се Србите?", алудирајќи

контролните пунктови да внесуваат оружје, кога на само два километра непречено го носат во Македонија. Новите вести во весниците го дадоа одговорот на тоа прашање: "Вооружени припадници на ОВК повторно прогласуваат ослободени зони во Македонија". Тоа е содржината на еден напис во западниот печат. Додека НАТО подолго време изготвуваше планови за интервенција, вклучувајќи и разоружување на припадниците на ОВК, кон крајот на јуни 2001 година се реализираше евакуацијата на 400 борци на ОВК од герилското упориште во Арачиново. Подоцна германските служби

на македонската војска, кои според германски извори се снимени од хеликоптер на КФОР, се ставени на располагање на ОВК. Во тој период се сугерираше сојузниците да интервенираат во Македонија. При ова задолжително треба да се спомне и фактот дека македонската војска добиваше помош од Вашингтон за нејзино осовременување. За случувањата во Арачиново свои забелешки даде и пратеникот од Партијата на зелените во Бундестагот, Винфрид Нахтвај. Од извештаите на тајните служби, на Владата во Берлин ѝ е познато дека во Македонија се активни луѓето од албанската политичка ложа на Косово. Имено, во еден извештај се спомнува дека соучесници на ОНА во 2001 година во Македонија се Хашим Тачи и Рамуш Харадинај, како логистика и како снабдувачи со оружје на одредите на Али Ахмети. Во одредени случаи тие дури и давале наредби какви акции да се преземаат во Тетовско и во Скопско. Лицето кое ги набавувало парите е човек кој учествувал и на преговорите во Рамбује како преговарач - Џавит Алити. Тој собирал пари и пред да почне војната на Косово. Во една прилика самиот се пофалил дека собрал 43 милиони германски марки од Албанците во Германија и во Швајцарија. Триото Алити, Тачи и Харадинај не ја финансираше својата стратегија само од донации.

"НЕМИРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕВКУПНАТА НЕСТАБИЛНОСТ ВО РЕГИОНОТ СЕ АПСОЛУТНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА КРИМИНАЛНИОТ БИЗНИС НА ХАШИМ ТАЧИ, РАМУШ ХАРАДИНАЈ И ЏАВИТ АЛИТИ – ШВЕРЦ СО ДРОГА, ОРУЖЈЕ И ЖЕНИ" – Е НАВЕДЕНО ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА ГЕРМАНСКАТА ТАЈНА СЛУЖБА. ОТКАКО ОВА Е ОТКРИЕНО, АМЕРИКАНСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ЏОРџ БУШ ИЗДАДЕ НАРЕДБА НА 21 ЛИДЕР НА ОВК ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ ФИНАНСИСКА ТРАНСАКЦИЈА ПО БИЛО КОЈА ОСНОВА. ДУРИ И НАЈВИСОКИТЕ ЛИЧНОСТИ НА КЗК СЕ НАОГГААТ НА ОВАА ЛИСТА НА БУШ.

на стариот непријател. Кога српските сили за безбедност влегоа во Прешевската долина со согласност на НАТО, многу припадници на ОВК ја преминаа границата и влегоа во Македонија или се вратија назад на Косово. Шарпинг со сомневање ги праша колегите од НАТО како ги спречуваат припадниците на ОВК на

објавија дека во Арачиново "е воспоставен команден центар на ОВК, благодарение на нечија несебична помош". Македонски полициски извори потврдија дека е запленето поголемо количество оружје, чии сериски броеви укажуваат дека тоа потекнува од западни извори. Исто така, видеоснимките за положбата



## ADNAN REISEN

### STUTTGART

**ADNAN D.o.o Lazani**  
 Tel.: 048 / 473 315  
 Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
 Tel. 0711 / 8 17 78 72  
 Fax 0711 / 8 17 78 73  
 Mobil 0171 / 5 46 32 20  
 e-mail: dautoski@web.de



*Direktor Alija Dautoski*  
**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**



FREIBURG  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO

VERBINDUNG MIT  
SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**BALI D.o.o Struga**  
 Mob. 070 / 247 920  
 0173 / 9410324

**Büro Freiburg**  
 Tel. 0761 / 500 235  
 Mob. 0170 / 411 7693

**Büro Offenburg**  
 Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
 Germanija - MAKEDONIJA  
 Sekoja sreda, sabota i nedela  
 Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot